



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

---

**СТРАТЕГИСКИ ПЛАН**  
**2016-2018**

**Скопје, октомври 2015**

## 1.1. ВОВЕД

Стратегискиот план на Државниот завод за статистика, 2016-2018, е документ што ги содржи приоритетите, целите, програмите, потпрограмите и активностите кои Заводот планира да ги реализира во согласност со дефинираните приоритети во процесот на хармонизација со европските и меѓународните статистички стандарди и со усвоената рамка за управување со квалитет.

Приоритетите, целите, програмите, потпрограмите и активностите дефинирани во овој Стратегиски план се во функција на:

- Извршување на обврските кои се однесуваат на Државниот завод за статистика од Програмата за статистички истражувања, 2013-2017, која претставува основен програмски документ за работата на статистичкиот систем на земјата;
- Реализирање на стратегиските приоритети на Владата на Република Македонија (интеграција на Република Македонија во НАТО и ЕУ), односно реализирање на обврските од Националната програма за усвојување на европското законодавство (НПАА);
- Подготовка на Државниот завод за статистика за идното Партнерско оценување (Peer Review) што Европската комисија ќе го реализира во наредниот период.

Својата функција и активности, Државниот завод за статистика ги извршува во согласност со Законот за државната статистика и Петгодишната програма за статистички истражувања, 2013-2017.

Во Стратегискиот план се земени предвид препораките на Статистичкиот завод на Европската унија – (Евростат) од редовните годишни мисии на Државниот завод за статистика за следење на напредокот на полето на статистиката, како и од Поедноставеното партнерско оценување (Light Peer Review) на Европската комисија за напредокот во имплементацијата на Кодексот за работа (Code of Practice), спроведено во ноември 2010 година.

Структурата на овој план се базира врз правилата и препораките дадени од Владата на Република Македонија. Затоа, и Стратегискиот план на Државниот завод за статистика, според својата структура и содржина, делумно отстапува од структурата на стратегиите на другите институции во европскиот статистички систем.

Цел на официјалната статистика е континуиран развој на статистиката и производство и дисеминација на статистичките податоци во согласност со темелните начела на официјалната статистика. Една од главните задачи на статистичкиот систем е ефикасна и навремена подготовка и дисеминација на квалитетни статистички индикатори кои ги отсликуваат економските и општествените појави и процеси и обезбедување на корисниците сигурен извор за анализа на состојбата и за донесување на одлуки.

Во Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/1997, 21/2007; 51/2011, 104/2013, 42/2014 и 192/15) се уредуваат темелните начела на официјалната статистика, организациската поставеност на државната статистика и координативната улога на Државниот завод за статистика во рамките на статистичкиот систем на Република Македонија.

Овластените носители на статистичкиот систем на Република Македонија се дефинирани во Програмата за статистички истражувања, 2013-2017 и, покрај Државниот завод за статистика, дел од статистичкиот систем се:

- Народната банка на Република Македонија
- Министерството за финансии
- Министерството за внатрешни работи
- Министерството за правда
- Управата за хидрометеоролошки работи

- Институтот за јавно здравје
- Фондот за пензиско и инвалидско осигурување
- Агенцијата за вработување на Република Македонија

## **1.2. МИСИЈА**

Државниот завод за статистика произведува и дисеминира официјални статистички податоци за македонската економија и општество како основа за процесот на донесување одлуки базирани врз релевантни информации.

## **1.3. ВИЗИЈА**

Нашата визија е да бидеме препознаени како стручна институција која обезбедува квалитетни, навремени и меѓународно споредливи статистички податоци.

### **1.3.1. ВРЕДНОСТИ**

Вредностите на Државниот завод за статистика се:

- Стручна независност
- Стручност и професионалност
- Неутралност и објективност
- Посветеност на квалитет
- Корисничка ориентираност
- Статистичка доверливост
- Развивање на човечките потенцијали

#### **1.4. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**

Заводот, во рамките на своите надлежности, ги врши следниве стручни работи:

- Ги координира активностите на државната статистика во рамките на националниот статистички систем;
- Ги подготвува и пропишува инструментите за статистичките истражувања (методологии, упатства, обрасци и др.);
- На овластените носители им дава мислење за методолошките основи на истражувањата кои се во нивна надлежност;
- Дава мислење при воведувањето на нови и при дополнувањето на постоечките збирки на податоци кои можат да бидат извор на податоци за државната статистика;
- Дава иницијативи и предлози за содржинско дополнување на постоечките и на новите збирки на податоци кои се користат за статистичките истражувања во согласност со закон и со Програмата за статистички истражувања 2013-2017;
- Соработува со овластените носители кои вршат статистички истражувања од областа на државната статистика во рамките на својата надлежност;
- Воспоставува, води и одржува статистички збирки на податоци;
- Ги подготвува националните статистички стандарди;
- Ги утврдува потребите од статистички податоци;
- Пропишува организациско-технички мерки за заштита на доверливите податоци;
- Прибира и обработува статистички податоци;
- Врши анализа на статистичките податоци;
- Ги чува и ги дисеминира статистичките податоци;
- Ги исполнува меѓународните обврски во областа на статистиката;
- Го координира доставувањето на статистичките податоци до меѓународните организации;
- Врши услуги во областа на статистиката за потребите на корисниците, по нивно барање;
- Врши популаризација на статистиката;
- Самостојно и во соработка со другите овластени носители реализира проекти од областа на државната статистика;
- Врши надзор над спроведувањето на одредбите на Законот за државната статистика;
- Врши и други работи утврдени со Законот за државната статистика и друг закон.

#### **1.5. РЕЗИМЕ НА СПЕЦИФИЧНОСТА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**

Државниот завод за статистика е самостојна стручна организација чија надлежност и делокруг се уредени со Законот за организацијата и работата на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и со Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр.54/97, 21/07, 51/11, 104/13 и 42/14).

Во согласност со Законот за државната статистика, Државниот завод за статистика, врз основа на научни методи и сознанија, на корисниците (правни и физички лица) им обезбедува податоци за економијата, демографијата, социјалниот живот, заштитата на животната средина и другите области. Официјалните статистички податоци, како и времето и содржината на сите форми на дисеминација, се заштитени од какво било влијание, а притоа сите корисници се подеднакво третирани.

Државниот завод за статистика е одговорен за продуцирање на државната статистика во Република Македонија и е координатор на статистичкиот систем во Република Македонија.

Оваа улога Државниот завод за статистика ја реализира преку соработката со другите субјекти - овластени носители кои, исто така, се одговорни за продуцирање на официјални статистички податоци во рамките на Петгодишната програма за статистички истражувања, 2013-2017 и кои во прибирањето, обработката и дисеминацијата на податоците применуваат статистички стандарди, методи и техники. При извршувањето на своите функции, Државниот завод за статистика посветува особено внимание на доверливоста на статистичките податоци. Податоците што се прибираат преку статистичките истражувања или индиректно, од административни или други извори, се доверливи податоци, се користат исклучиво за статистички цели, односно исклучиво за развој и производство на официјалните статистички податоци и се публикуваат како збирни (агрегирани) податоци. Во системот на државната статистика, Заводот има координативна улога и во рамките на меѓународната статистичка соработка. Во извршувањето на меѓународните обврски, Заводот, во соработка со останатите овластени носители и преку примена на меѓународно усогласени методологии и стандарди, обезбедува споредливост со останатите земји од европскиот статистички систем и активно учествува во развојот на статистиката на меѓународно ниво.

## **1.6. СТРУКТУРА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**

Во согласност со утврдените законски надлежности и Уредбата за внатрешната организација на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.93/00 и 14/02), Државниот завод за статистика функционира според Правилникот за внатрешна организација од ноември 2011 година.

Според овој Правилник, Заводот своите надлежности ги извршува во седум сектори и 36 одделенија, од кои 8 се распределени на територијата на Република Македонија. Организационската поставеност е соодветна за оптимално управување и следење на работните процеси и управување со човечките ресурси. Со Заводот раководи директор кој го именува Владата на Република Македонија. Советодавна улога има Советот за статистика на Република Македонија кој е составен од 15 членови, од кои 14 ги именува Собранието на Република Македонија, а директорот на Заводот е член по функција.

## **1.7. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**

За периодот 2016-2018 година, Државниот завод за статистика ги утврди следните приоритети:

- Хармонизација на статистиките според стандардите на Европската статистика
- Јакнење на координативната улога на ДЗС во националниот статистички систем
- Јакнење на соработката со давателите на податоци и носителите на збирки на податоци
- Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците
- Јакнење на институционалниот капацитет на Државниот завод за статистика

### **1.7.1. Хармонизација на статистиките според стандардите на Европската статистика**

Цели:

- Обезбедување на натамошна усогласеност на официјалните статистички податоци со Statistical Requirement Compendium (acquis од областа на статистиката)
- Доставување на податоци и метаподатоци до Евростат со користење на алатките и форматите пропишани од Евростат
- Целосна имплементација на Кодексот за работа на Европската статистика

Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2018 година.

### **1.7.2. Јакнење на координативната улога на ДЗС во националниот статистички систем**

Цели:

- Унапредување на соработка со останатите носители на статистичка продукција за зголемување на сетовите на расположливи податоци и соработка во процесот на доставување на овие податоци до Евростат
- Дефинирање на критериуми за учество на останатите носители на статистички истражувања во статистичкиот систем на земјата
- Воспоставување на систем на мониторинг на спроведувањето на Петгодишната програма за статистички истражувања
- Јакнење на капацитетот на овластените носители со обуки за статистички методологии и примена на Кодот на добра пракса

Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2018 година.

### **1.7.3. Јакнење на соработката со давателите на податоци и носителите на збирки на податоци**

Цели:

- Вклучување на Државниот завод за статистика во креирањето, измените и дополнувањето на збирките на податоци
- Погoleмо користење на административните извори на податоци во редовната статистичка продукција
- Развивање на нови системи за прибирање на податоци

- Намалување на оптовареноста на извештајните единици
- Потпишување на договори за соработка и размена на податоци со носителите на збирки на податоци
- Мерење на задоволството на давателите на податоци

Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2018 година.

#### **1.7.4. Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците**

Цели:

- Поедноставување на пристапот до статистички податоци
- Осовременување на начинот на дисеминација на статистичките податоци
- Зголемување на фондот на објавените податоци и обезбедување на податоци со подолги временски серии
- Мерење на задоволството на корисниците

Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2018 година.

#### **1.7.5. Јакнење на институционалниот капацитет на Државниот завод за статистика**

Цели:

- Континуирано унапредување на системот за прибирање, обработка и производство на статистички податоци.
- Развој на апликативни решенија за поддршка на работните процеси утврдени во Статистичкиот бизнис процес модел
- Унапредување и развој на статистичките регистри
- Обезбедување континуитет во примената на европските класификации и стандарди во националниот статистички систем
- Осовременување на хардверот и постигнување на конзистентност меѓу опременоста во централниот Завод и регионалните одделенија
- Обезбедување и одржливост на напредни верзии на софтвери што ги користи институцијата во статистичката продукција
- Воспоставување на електронски систем на водење деловодство
- Јакнење на капацитетот на човековите ресурси

Планиран рок за реализација на приоритетот: до 2018 година.

## **1.8. ПРОГРАМИ**

За остварување на планираните приоритети и цели на Стратегискиот план, 2016-2018 година, се дефинираат следните програми: Секторски статистики, Надградба на статистичката инфраструктура, Јакнење на соработката со корисниците и Зајакнување на координацијата на националниот статистички систем. Реализацијата на сите програми бара ангажман на соодветни човечки и финансиски ресурси, а динамиката на нивната реализација е дефинирана во Планот за спроведување на програмите, што е составен дел на овој документ.

### **1.8.1. Секторски статистики**

Реализацијата на оваа програма претставува исполнување на основната функција на институцијата и се однесува на реализацијата на Програмата за статистички истражувања, 2013-2017.

Потпрограми:

- Подобрување на обемот и квалитетот на продуцираните статистички податоци во согласност со европските и меѓународните статистички стандарди
- Објавување на извештаи за квалитет на статистичките истражувања
- Намалување на товарот на извештајните единици

Показатели за успешност:

- Добиени извештаи од ЕК и Евростат за унапредување во областа на статистиката
- Подготвен документ за усогласеност на статистичките истражувања со Компендиумот,
- Подготвена Програма за статистички истражувања за периодот 2018-2022
- Број на подготвени извештаи за квалитет на истражувањата и подобрен содржински аспект на извештаите
- Воспоставен систем за мерење на оптовареноста на извештајните единици
- Зголемен број на испратени сетови до Евростат

### **1.8.2. Надградба на статистичката инфраструктура**

За да се обезбеди исполнување на основната функција на институцијата, неопходно е постојано да се вложува во јакнењето на институционалниот капацитет. Во овој период се планира оваа цел да се оствари со јакнење на човечкиот и техничкиот капацитет на институцијата.

Потпрограми:

- Понатамошно развивање на статистичките регистри и подобрување на складиштата на податоци
- Изработка на студија за утврдување на потребните софтвери
- Унапредување на системот за информатичка и информациска безбедност
- Стандардизација на работните процеси според Бизнис процес моделот
- Подготовка на статистички номенклатури и класификации



Показатели за успешност:

- Примена на процедурите за ажурирање на Статистичкиот регистар на земјоделски стопанства, Статистичкиот регистар на деловни субјекти, Статистичкиот територијален регистар и постоечката евиденција за населението, со податоци од статистичките истражувања и административните извори на податоци
- Воспоставено складиште за земјоделски статистики
- Редизајнирано складиште за национални сметки
- Регистрирани статистичките варијабли во централизираното складиште на метаподатоци
- Подготвени анализи за тековната состојба на фазите и процесите од Бизнис процес моделот
- Подготвени дополнителни упатства, процедури и темплејти за подобрување на информатичката безбедност
- Ажурирање на Политиката за информациска безбедност
- Подготовка на кодекс за вработените за управување со информатичката безбедност
- Подготвени Предлог измени и дополнувања во статистичките номнклатури и класификации

### **1.8.3. Зајакнување на координативната улога на ДЗС во националниот статистички систем**

Законска обврска на Државниот завод за статистика е координација на националниот статистички систем во државата. Во периодот опфатен со Стратегискиот план, институцијата ќе вложи повеќе ресурси во јакнењето на оваа своја улога и во обезбедувањето на конзистентност на националниот статистички систем.

Потпрограми:

- Анализа на примената на законските решенија и исполнувањето на тековните договори за соработка со носителите
- Обезбедување човечки и финансиски ресурси за реализација на функцијата на ДЗС - координатор на статистичкиот систем
- Подготовка на планови за обука за реализација на статистичката функција на носителите

Показатели за успешност:

- Подготвена анализа на имплементацијата на досегашните договори за соработка и постојните законски решенија
- Обезбедени ресурси за остварување на координативната улога на ДЗС
- Подготвени планови, реализирана обука и извештаи за реализирана обука

### **1.8.4. Јакнење на соработката со корисниците**

Крајна цел на продукцијата на статистички податоци е да се обезбеди задоволување на потребите на корисниците за официјални статистички податоци.

Потпрограми:

- Осовременување на начинот на дисеминирање на статистичките податоци
- Јакнење на „статистичката писменост“

Показатели за успешност:

- Дисеминирани статистички податоци преку веб-картографија
- Број на одржани промотивни и едукативни активности
- Број на користени статистички податоци

#### **1.8.5. Јакнење на соработката со давателите на податоци и носителите на збирки на податоци**

Потпрограми:

- Воспоставување на систем за мерење на квалитетот на административните извори на податоци
- Континуирано унапредување на системот за електронско прибирање на податоци и зголемување на бројот на опфатени истражувања
- Дефинирање на политика за комуникација со давателите на податоци

Показатели за успешност:

- Подготовка на документација за мерење на квалитетот на административните извори на податоци и нивна примена преку тестирање
- Спроведена Анкета за оценка на еСтат помеѓу досегашните учесници
- Подготвена и усвоена политика за комуникација со давателите на податоци
- Број на одржани средби со стопанските комори, компаниите и носителите на збирки на податоци

## **1.9. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ВО 2014 ГОДИНА**

Планираните програми и очекуваните резултати за 2014 година беа дефинирани во Стратегискиот план на Државниот завод за статистика за периодот 2014- 2016 година. Во овој план беа дефинирани следниве програми:

- Секторски статистики
- Надградба на статистичката инфраструктура
- Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците, континуирано мерење на потребите и задоволството на корисниците и јакнење на довербата во статистиката и
- Зајакнување на координацијата на националниот статистички систем

### **1.9.1. Во програмата Секторски статистики беа планирани следните резултати:**

1. Намалување на товарот на извештајните единици
2. Обезбедување на регионални податоци
3. Подготвување на извештаи за квалитет за статистичките истражувања
4. Подобрување на обемот и квалитетот на статистичките податоци во согласност со европските стандарди
5. Активности за одобрени грантови за спроведување на Повеќекорисничката програма ИПА 2011
6. Имплементација и поддржување на активностите од Националната програма ИПА 2009

Реализирани се следните активности:

1. Намалување на товарот на извештајните единици: Во насока на намалување на товарот на извештајните единици и зголемено користење на административните извори на податоци, преземени се активности за претпополнување на дел од статистичките обрасци со расположливи податоци од Статистичкиот деловен регистар. Во дел од статистиките за високото образование, пазар на труд и во деловните статистики, започна процесот на доставување податоци во електронска форма. Воведувањето на системот за електронско прибирање на податоци во голема мера придонесе да се намали товарот на извештајните единици.
2. Обезбедување на регионални податоци: Зголемен е обемот на продуцирани регионални податоци од различни области, кои на систематизиран начин се презентирани во публикацијата: „Регионите во Република Македонија, 2014“ која ги содржи најновите економски и социодемографски податоци за регионите во државата.
3. Подготвување на извештаи за квалитет за статистичките истражувања: Се интензивираа активностите за подготовка на извештаите за квалитет за статистичките истражувања кои се креирани според упатствата на SDMX стандардите (Стандарди за размена на статистички податоци и метаподатоци) и се подготвени според ESMS структурата. Извештаите содржат опис на статистичките податоци, информации за нивниот квалитет, опис на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.

4. Подобрување на обемот и квалитетот на статистичките податоци во согласност со европските стандарди: Подобрувањето на обемот и квалитетот на статистичките податоци во согласност со европските стандарди во текот на 2013 година се реализираше преку следниве активности:

- Во националните сметки се реализирани статистичките истражувања кои се планирани во Програмата за статистички истражувања, а подготвени се и податоците за БДП во согласност со Националната класификација на дејностите Рев.2. Интензивирани се активностите за подготовка на секторските сметки и активностите за пресметка на потрошувачката на фиксниот капитал.
- Имплементирани се повеќето од препораките во однос на ЕСС 1995 и имплементирани се деловите за истражување и развој и за третманот на воената опрема во согласност со ЕЦЦ 2010.
- Извршена е ревизија на податоците од националните сметки за серијата 2000-2012 во согласност со ЕСС 2010 и податоците се објавени.
- Подготвени се податоци за регионалните сметки во согласност со ЕЦЦ 2010 за 2012 година.
- Реализирани се статистичките истражувања од областа на деловните, земјоделските и статистиката на животната средина кои се планирани во Програмата за статистички истражувања.
- Подобри се краткорочните статистики во однос на приспособувањето и временската динамика за доставување податоци до Евростат од Националниот уредувач на метаподатоци. Серија од краткорочни статистики за периодот од 2000 година од областа на индустријата, преработена на базна година 2010, се доставени до Евростат во декември 2014 година. Подготвено е и сезонско приспособување и приспособување во однос на работните денови во статистиките од областа на градежништвото и тие се доставени до Евростат. Во областа на краткорочните статистики за трговијата, во текот на 2014 година се направени промени за усогласување и за навремено доставување на статистичките податоци во согласност со Регулативата за краткорочните статистики.
- Во септември 2014 година, за првпат се спроведе статистичкото истражување Трошоци за животната средина, како редовно статистичко истражување. Активностите за воведување на модулот за даноци за животната средина (ЕУ Регулатива бр.691/2011) почнаа со пресметка на првичните податоци за трошоците за даноци поврзани со животната средина, распределени по сектори од Националната класификација на дејностите. Врз основа на административни податоци беа пресметани даноците поврзани со животната средина за 2010, 2011 и 2012 година, и тие беа доставени до Евростат.
- По спроведувањето и обработката на податоците од статистичкото истражување Структура на земјоделските стопанства, за првпат се доставени до Евростат транскодифицирани податоци (во Еврофарм базата на податоци). Претходните податоци се објавени во публикација во 2014 година. Од ова истражување е подготвена типологија на земјоделските стопанства и податоците се објавени во април 2015 година, заедно со дефинитивните податоци за структурата на земјоделските стопанства
- Со цел натамошен развој на економските сметки во земјоделството, како и за подобрување на квалитетот на пресметките, во тек е проект од ИПА 2012 (регионална програма) за агрометатарните статистики, кој ќе овозможи интегрирање на податоците во складиште за земјоделски статистики. Крајната цел на проектот е автоматизација на процесите за пресметка и за

анализа на податоците, како и зголемување на квалитетот на податоците не само за агронометарната статистика, туку и за сите други земјоделски статистики.

- Динамиката на прибирање податоци за закпан добиток и живина во кланиците е променета, од тримесечна на месечна динамика, усогласена со барањата на Евростат. Подготвен е прашалник за пилот-истражување за млеко и млечни производи, во согласност со регулативите на ЕУ.
- Податоците за надворешно-трговската размена според видот на транспорт за првпат се објавени во Публикацијата за надворешно-трговската размена во јуни 2014 година.
- Континуирано се врши годишно усогласување со европската Класификација на индустриски производи и доставување на податоци до Евростат со примена на истата Класификација.
- За првпат почнаа редовно да се публикуваат енергетски податоци за јаглени, нафта и нафтени производи, за цените на електричната енергија и природниот гас за домаќинствата и индустријата, во редовни месечни соопштенија. Со тоа е извршено целосно усогласување со Анекс Ц од Регулацијата за енергетски статистики (1099/2008) и Директивата 2008/92/ЕС.
- Во социјалните статистики се реализирани статистичките истражувања кои се планирани во Програмата за статистички истражувања.
- Во 2014 за првпат е извршена трансмисија до Евростат на податоците од истражувањето Анкета за цена на трудот и испратен е извештајот за квалитет.
- Публикувани се Лаекен индикаторите за сиромаштија за 2011 година. Потоа до Евростат се доставени ревидираните податоци за cross-sectional и longitudinal базите за СИЛК 2010, 2011 и 2012 .
- Ревидираните податоци за Лаекен индикаторите за сиромаштија за Македонија за 2010 и 2011 се објавени на веб-страницата на Евростат.
- Во 2014 година се отпочна со прибирање на прашалници преку системот е-Стат. Првото истражување кое се воведе беше од областа на пазарот на трудот - истражувањето за слободни работни места. Потоа следуваа и истражувањата за основните училишта на почеток на учебната година (УОП) и Годишното истражување за вработени и плати (ТРУД-1).
- Во рамките на краткорочните статистики, испраќање до Евростат на серија од податоци за бруто-плата во секторот Индустрија, градежништво и трговија.
- Со Управата за водење на матични книги (УВМК) е потпишан Меморандум за соработка во кој е наведено статистичките обрасци за родените, умрените лица и склучените бракови од доменот на виталните статистики, од подрачните единици на УВМК, каде што е воспоставен електронски внес, до регионалните одделенија за статистика, да се доставуваат како копија од електронскиот внес, сè до моментот кога ДЗС и УВМЕ ќе создадат технички услови за размена на податоци преку веб-сервис.
- По вторпат се спроведе статистичкото истражување Анкета за премин од училиште кон работа во соработка со Меѓународната организација на трудот, за кое е подготвен аналитички извештај.
- Спроведено е истражувањето за иновации кое обезбедува податоци за иновациите кои ги воведуваат деловните субјекти. Податоците се обработени и доставени до Евростат.

Реализацијата на активностите во дефинираните програми беше поддржана со проектите во кои беше вклучен Заводот во текот на 2014 година, и тоа:

**5. Активности за одобрени грантови за спроведување на Повеќекорисничката програма ИПА 2011:**

- Во август 2014 година заврши реализацијата на Повеќекорисничката програма за статистичка соработка ИПА 2011. Главните цели на овој проект беа:
  - Да се продолжи со процесот на прогресивно интегрирање на Државниот завод за статистика во Европскиот статистички систем со зајакнување на Државниот завод за статистика и неговата координативна улога во статистичкиот систем на земјата;
  - Да продолжи поддршката на одржливиот развој на институционалниот капацитет на Заводот за да се овозможи подобро да одговори на потребите на своите потрошувачи, обезбедувајќи податоци кои се точни, веродостојни, навремени и изработени во целосна согласност со европското законодавство;
  - Да се интензивираат напорите да се подобри квалитетот на статистичката информација и да се зајакне довербата во методите и професионализмот, што ќе обезбеди несомнителни статистички податоци за креаторите на политиката и меѓународната заедница.
- Во април 2014 година започна реализацијата на Повеќекорисничката програма за статистичка соработка ИПА 2012 која опфаќа 15 пилот-проекти. Предвидено е проектот да трае 23 месеци, односно во периодот 01.01.2014-30.11.2015.

**6. Имплементација и поддржување на активностите од Националната програма ИПА 2009:**

- Оваа програма заврши во август 2014 година. Функцијата на Проектот беше да го подобри капацитетот на Државниот завод за статистика за подобра усогласеност со законодавството на ЕУ во областа на статистиката, со фокус на националните сметки, економските статистики и социјалните статистики.

**1.9.2. Во програмата Надградба на статистичката инфраструктура беа планирани следните резултати:**

1. Понатамошно развивање на статистичките регистри
2. Примена на Политиката за ревизија на статистичките податоци, класификациите и номенклатурите
3. Одржливост на развојот на капацитетите на ДЗС
4. Примена на методи за заштита од статистичко разоткривање
5. Имплементација на стратегија за развој на метаинформациски систем
6. Подобрување на ИТ инфраструктурата во функција на зголемена информатичка безбедност
7. Имплементација на Политиката за квалитет на ДЗС
8. Сертификација на ДЗС за усогласеност со стандардот за квалитет ИСО-9001

Реализирани се следните активности:

#### 1. Понатамошно развивање на статистичките регистри

- Континуирано се работи на развивање на процедурите за ажурирање на Статистичкиот регистар на земјоделски стопанства од административни извори (Агенција за храна и ветеринарство) и од статистичкото истражување - Структура на земјоделските стопанства.
- Опфатот и квалитетот на Статистичкиот деловен регистар се подобри преку спроведување на статистичко истражување за локалните единици (податоците се обработени и се врши ажурирање на податоците за локалните единици). Формирана е база со групи на претпријатија и дефинирани се групите на претпријатија за 2012 година.
- Континуирано се работи на развивање на процедурите за ажурирање на Статистичкиот регистар на населението.
- Анализирани се методолошките основи за водење на Статистичкиот територијален регистар. Усвоени се измените и дополнувањата на Номенклатурата на територијалните единици за статистика – НТЕС, во согласност со измените во територијалната организација на локалната самоуправа на Република Македонија.
- Статистичкиот регистар на земјоделските стопанства се ажурираше со статистичките податоци од спроведеното Структурно истражување за земјоделските стопанства во јуни 2013 година. Континуирано се работи на развивање на процедурите за ажурирање на Статистичкиот регистар на земјоделските стопанства од административни извори на податоци (Агенција за храна и ветеринарство и Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство).

#### 2. Примена на Политиката за ревизија на статистичките податоци, класификации и номенклатури

- Имплементирана е Меѓународната стандардна класификација на образованието (МСКОБ - ISCED 2011). Во тек е и процесот на измени и дополнувања на Националната класификација на занимања (НКЗ 2008) на национално 6-цифрено ниво.
- Во областа на примената на статистичките класификации во земјоделството, одржана е Работилница за размена на информации и запознавање со начинот на прибирање и обработка на податоците помеѓу МЗШВ и ДЗС.
- Направено е усогласување на годишно ниво на Националната номенклатура на индустриски производи - НИИП со европската номенклатура. Владата на РМ ги усвои промените во Националната номенклатура на индустриски производи - НИИП 2014.
- Ажурирана е базата на групите на претпријатија и креирани се групите на претпријатија за 2012 (септември-декември 2014). Ажурирањето на базата на групите на претпријатија се изврши и со податоци добиени од Централниот депозитар на хартии од вредност, како нов извор на административни податоци, со што се подобрија опфатот и квалитетот на податоците.

#### 3. Одржливост на развојот на капацитетите на ДЗС

- Донесена е Програма за обука на вработените за 2014 година и одржани се екстерни и интерни обуки на вработените во ДЗС.

- Во рамките на екстерната обука, во 2014, 39 лица учествуваа на 39 состаноци на работните групи на Евростат и 406 лица учествуваа на 97 обуки организирани од надворешни експерти. Во текот на 2014 година се одобрени 3 стажирања од страна на Евростат. Воедно, доставени се и три апликации за стажирања кои треба да започнат од јануари 2015 година. Во 2014 година, во рамките на институцијата беа реализирани вкупно 42 интерни обуки од кои 8 специјализирани обуки на кои присуствуваа 104 вработен и 34 генерички обуки на кои присуствуваа вкупно 435 вработени.
  - Од страна на Собранието на Република Македонија во март 2014 година беа донесени нови измени и дополнувања на Законот за државната статистика. Измените и дополнувањата на Законот се во насока на воспоставување на начелата на транспарентност и компетентност кои треба да се применуваат во постапката за именување на директор и заменик на директор на Државниот завод за статистика.
4. Примена на методи за заштита од статистичко разоткривање
- Започната е примената на методите за контрола на статистичко разоткривање со користење на сопствено креирани софтвери со што се постигнува оптимален баланс помеѓу заштитата на податоците и нивниот аналитички потенцијал. Се продлабочи соработката со научно-истражувачката заедница преку овозможување на пристап до микроподатоците со кои располага ДЗС.
5. Имплементација на Стратегијата за развој на метаинформациски систем
- Заводот континуирано работи на стандардизација и интеграција на статистичките процеси, а во 2014 година со расположливиот ИТ систем за електронско прибирање на податоци се стандардизираат и интегрираат повеќе активности од одделни фази на Статистичкиот бизнис процес модел што претставува почеток на реализацијата на првиот приоритет од Стратегијата за развој на метаинформациски систем.
6. Подобрување на ИТ инфраструктурата во функција на зголемена информатичка безбедност
- Во поглед на подобрувањето на ИТ инфраструктурата во функција на зголемена информатичка безбедност, набавената опрема беше инсталирана и конфигурирана и започна процесот на префрлање на структурираните и неструктурираните податоци и метаподатоци од локалните работни станици на споделените мрежни ресурси. Подготвени се и основните процедури за дневни активности во врска со бекапирање.
7. Имплементација на Политиката за квалитет на ДЗС
- Во рамките на оваа активност се работеше на подготвителни активности за идното поедноставено партнерско оценување, првенствено на анализа на прашањата од прашалникот за самооценување, како и на подготовка на темплејт за следење на применетите методи и алатки кои се препорачани од Евростат.
8. Сертификација на ДЗС за усогласеност со стандардот за квалитет ИСО-9001
- Во поглед на сертификарањето за ИСО 9001, беше номиниран координатор за квалитет кој започна со обука за општи познавања за системот на менаџирање со квалитет ИСО 9001:2008.

**1.9.3. Во програмата Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците, континуирано мерење на потребите и задоволството на корисниците и јакнење на довербата во статистиката, беа планирани следните резултати:**



1. Натомошно развивање на веб-страницата на Заводот
2. Процес на понатамошно редизајнирање на статистичките публикации
3. Воспоставување на форми за редовна комуникација со корисниците

Реализирани се следните активности:

1. Натомошно развивање на веб-страницата на Заводот: Во текот на 2014 година, унапредувањето на веб-страницата се реализираше континуирано. Во таа насока беа преземени следниве активности:

- Збогатување на базата со нови податоци и вклучување на временска серија на податоци по области.
- Табелите од Статистичкиот годишник и од публикациите од едицијата Статистички преглед се достапни за корисниците и во Excel формат.
- Заради подобрување на визуелизацијата на статистичките податоци и информации, на веб-страницата, во главните неколку области се развиени алатки за прикажување на анимирани графикони за главните податоци од тие области.
- Редовно објавување на информации за статистички продукти и активности на Заводот на социјалниот медиум Твитер.
- Од следењето на веб-страницата со Google Analytics, според последните податоци, бројот на посети изнесува 1 359 500 (период јануари - декември 2014). Во 2014 година, бројот на посети на базата на податоци на веб изнесува 89472 (период јануари-декември 2014).

2. Процес на понатамошно редизајнирање на статистичките публикации: Воведени се нови публикации и вклучени се нови индикатори и податоци за споредливост со земјите од Европската унија.

3. Воспоставување на форми за редовна комуникација со корисниците: Во текот на 2014 година, во однос на формите за редовна комуникација со корисниците, реализирани се следните активности:

- Реализирани се предавања пред студенти од различни факултети и универзитети.
- Се објавуваат текстови подготвени од стручни лица од ДЗС во изданието "Информатор" на Стопанската комора на РМ.

#### **1.9.4. Во програмата Зајакнување на координацијата на националниот статистички систем, беа планирани следните резултати:**

1. Јакнење на соработката со давателите на податоци и со носителите на административни извори на податоци
2. Јакнење на соработката со овластените носители за реализација на обврските во Националниот статистички систем

Реализирани се следните активности:

1. Јакнење на соработката со давателите на податоци и со носителите на административни извори на податоци  
Во насока на јакнење на соработката со давателите на податоци и со носителите на административни извори на податоци, остварени се повеќе работни средби со носителите на административни извори на податоци за дефинирање на потребните стандарди за користење на административните податоци за статистички цели.

Потпишани се договори за електронска размена на податоци со Министерството за внатрешни работи, Управата за јавни приходи, Агенцијата за вработување на Република Македонија, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Фондот за здравствено осигурување на Македонија, како и Анекс кон Меморандумот за соработка и размена на податоци со Управата за јавни приходи.

Соработката со давателите на податоци, исто така, се зајакна преку активно учество на работилниците кои беа одржани во Заводот за различни статистички области (земјоделски статистики, статистики на пазарот на трудот и др.).

2. Јакнење на соработката со овластените носители за реализација на обврските во Националниот статистички систем - Понатамошно зајакнување на соработката со останатите овластени носители за реализација на обврските во Националниот статистички систем, и тоа:

- Формирана е група за секторизација составена од претставници на Државниот завод за статистика, Министерството за финансии и Народната банка на Република Македонија, со цел да работи на имплементација на методологијата ЕСС.
- ДЗС одржа обука за користење на Националниот едитор за референтни метаподатоци на која присуствуваа претставници на овластените носители од националниот статистички систем, и тоа од: Министерството за надворешни работи, Министерството за финансии, Агенцијата за вработување, Народната банка, Министерството за животна средина и просторно планирање, Институтот за јавно здравје, Министерството за образование и наука, Министерството за економија и Министерството за труд и социјална политика.
- Групата за нотификационите табели помеѓу ДЗС и ММФ продолжи со работа.
- Од страна на ДЗС се ажурираше работниот акциски план со рокови за имплементација на ЕСА 2010 заедно со НБРМ и МФ, кој е доставен до Евростат.
- Во текот на 2014 година, вработените во Заводот активно учествуваа во меѓуинституционалните работни групи во процесот на следење и ажурирање на Националната програма за усвојување на законодавството на Европската унија (НПАА).
- Од страна на Владата на РМ се усвоени измените во Номенклатурата на територијални единици за статистика - НТЕС во согласност со измените во територијалната организација на локалната самоуправа.

#### **1.10. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ И ОЧЕКУВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ВО 2015 ГОДИНА**

Планираните програми и очекуваните резултати за 2015 година беа дефинирани во Стратегискиот план на Државниот завод за статистика за периодот 2015 – 2017 година. Во овој план беа дефинирани следниве програми:

- Секторски статистики
- Надградба на статистичката инфраструктура
- Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците, континуирано мерење на потребите и задоволството на корисниците и јакнење на довербата во статистиката
- Зајакнување на координацијата на националниот статистички систем

1.10.1. Во програмата Секторски статистики беа планирани следните резултати:

1. Намалување на товарот на извештајните единици, зголемено користење на административни извори
2. Објавување на извештаи за квалитет на статистичките истражувања
3. Подобрување на обемот и квалитетот на статистичките податоци во согласност со европските стандарди

Реализирани се следните активности:

1. Намалување на товарот на извештајните единици, зголемено користење на административни извори: Во однос на намалувањето на товарот на извештајните единици, на почетокот на 2015 година завршија активностите за изработка на ИТ систем за електронско прибирање на податоци преку интернет во рамките на договорот за услуги. Новиот систем чија примена започна на почетокот на септември се очекува значително да го олесни начинот на известување од страна на извештајните единици. Започната е интензивна комуникација со бизнис секторот со цел подобрување на соработката и презенирање на електронскиот систем за прибирање на податоци.

2. Објавување на извештаи за квалитет на статистичките истражувања: Подготвените извештаи за квалитет според ESMS структурата се поставени на интернет-страницата на ДЗС.

3. Подобрувањето на обемот и квалитетот на статистичките податоци во согласност со стандардите на ЕУ во текот на 2015 година се реализираше преку следниве резултати:

- Реализирани се статистичките истражувања кои се планирани во Програмата за статистички истражувања 2013-2017, а се реализираа и активности за подготовка на секторските сметки, како и за пресметка на потрошувачката на фиксниот капитал.
- Направени се понатамошни подобрувања на пресметките за составување на табелите за понуда и употреба на стоки и услуги.
- Се продолжи со имплементација на ЕСС 2010 во редовните пресметки по сектори.
- Групата формирана од претставници на ДЗС, Министерството за финансии и Народната банка работеше на подготвување на табелите за прекумерниот долг.
- Евростат реализираше посета на ДЗС во јуни 2015 во однос на активностите за подготвување на ЕДП табелите
- Групата за ЕДП нотификацијата е формално оформена .

- Групата за секторизација редовно работеше на критериумите за секторизација на деловните субјекти по институционални сектори и ги разгледуваше можностите за секторизација на новите субјекти.
- Објавени се податоци од Структурното истражување за земјоделските стопанства.

Подготвени се и извештаи за квалитет за:

- Извештај за квалитет и Опис на пресметките за добиток и добиточно производство (Inventory)
- Извештај за квалитет за растително производство
- Извештаи за квалитет за комунален отпад и отпад по сектори на економска активност
- Извештај за квалитет за месечното истражување за трговија
- Извештај за квалитет за градежните статистики
- Извештај за квалитет на индексите на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување

За краткорочните статистики (индустрија, цени, градежништво и трговија) започнаа да се доставуваат податоци придружени со метаподатоци до Евростат преку Националниот метадата едитор.

- Се изврши усогласување на Националната класификација на производите по дејности (КПД) со новата Европска класификација - CPA 2.1.
- Објавена е Публикација за типологија на земјоделските стопанства и податоците се доставени до Евростат.
- Енергетските статистики ќе се унапредат со добивање статистички податоци за потрошувачката на енергенти во домаќинствата преку спроведувањето Анкета во текот на првата половина од 2015 година.
- Во 2015 година се подготвува извештај за квалитет за годишното истражување за индустриското производство .
- Извршена е прва трансмисија на податоците од истражувањето за приходи и услови за живеење до Евростат..
- Реализирани се активности за унапредување на статистиките во областа на здравството и културата.
- Покрај истражувањата дефинирани во Програмата за статистички истражувања, Заводот во 2015 година спроведе методологија, инструменти и методи за активноста Евидентирање на единиците во пописните кругови од Анкетата за работната сила, како резултат од активностите за реорганизација на примерокот. Резултатите се користат за подобрување на рамката за избор на примерок и даваат основа при организација, подготовка и спроведување на примерочните статистички истражувања.
- Направени се измени и дополнувања на Националната класификација на занимања ISCO\_08 на шестцифрено ниво. Измените се објавени во „Службен весник на Република Македонија“ бр.178/2015 година.

#### **1.10.2. Во програмата Надградба на статистичката инфраструктура беа планирани следните потпрограми:**

1. Понатамошно развивање на статистичките регистри и воспоставување нови складишта на податоци

2. Примена на политиката за ревизија на статистичките податоци, класификациите и номенклатурите
3. Рационално користење на ресурсите
4. Подготовка за идното партнерско самооценување
5. Стекнување со ИСО 9001 сертификат
6. Информациска безбедност

Реализирани се следните активности:

#### 1. Понатамошно развивање на статистичките регистри

- Континуирано се работи на развивање на процедурите за ажурирање на Статистичкиот регистар на земјоделски стопанства од административни извори (Агенција за храна и ветеринарство) и од статистичкото истражување - Структура на земјоделските стопанства.
- Опфатот и квалитетот на Статистичкиот деловен регистар се подобрили преку спроведување на статистичко истражување за локалните единици (податоците се обработени и се врши ажурирање на податоците за локалните единици). Формирана е база со групи на претпријатија и дефинирани се групите на претпријатија за 2012 година.
- Континуирано се работи на развивање на процедурите за ажурирање на евиденциите и воспоставување на Статистичкиот регистар на населението.
- Развиени се процедури за анализа на просторните податоци од Агенцијата за катастар на недвижности за подобрување на примерокот за статистичките истражувања.
- Креиран е моделот на Складиштето за земјоделски статистики, дефинирани се влезните податоци и влезните процеси како и мапирањето на податоците и метаподатоците. Во Складиштето се наполнети податоците од статистичките истражувања од областа на земјоделството и тоа за 2013 и 2014 година, за годишните и месечните истражувања, а само за 2013 за повеќегодишните истражувања .

#### 2. Примена на Политиката за ревизија на статистичките податоци, класификациите и номенклатурите

- Имплементирана е Меѓународната стандардна класификација на образованието (МСКОБ - ISCED 2011). Во тек е и процесот на измени и дополнувања на Националната класификација на занимања (НКЗ 2008), на национално 6-цифрено ниво.
- Во областа на примената на статистичките класификации во земјоделството, одржана е Работилница за размена на информации и запознавање со начинот на прибирање и обработка на податоците помеѓу МЗШВ и ДЗС.
- Направено е усогласување на годишно ниво на Националната номенклатура на индустриски производи - НИИП со европската номенклатура. Владата на РМ ги усвои промените во Националната номенклатура на индустриски производи - НИИП 2014.
- Ажурирана е базата на групите на претпријатија и креирани се групите на претпријатија за 2012 (септември-декември 2014). Ажурирањето на базата на групите на претпријатија се изврши и со податоци добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, како нов извор на

административни податоци, со што се подобрија опфатот и квалитетот на податоците.

### 3. Рационално користење на ресурсите

- Регистрирани се метаподатоци во централизираното складиште на структурни метаподатоци за истражувањата опфатени со еСтат.
- Се стандардизира процесот на подготовка на адресари.
- Подготовка на прирачници, упатства, процедури и темплејти за фазите и процесите од Бизнис процес моделот опфатени со еСтат.

### 4. Подготовка за идното партнерско самооценување

- Беше формирана работна група со задача да одговори на прашањата од Прашалникот за самооценување кој во 2016 година треба да се достави во Евростат и да ги подготви управувачките документи за кои ќе се констатира дека недостигаат, која беше и обучена за задачата.
- Групата ја пополни матрицата за евалуација на тековната состојба на усогласеноста со Кодексот за работа на европската статистика, а ја подготви и првата верзија на одговорите од Прашалникот за самооценување.
- Подготвени се дел од дополнителните упатства, процедури и темплејти, во согласност со наодите во матрицата.

### 5. Стекнување со ИСО 9001 сертификат

- Дел од процедурите кои се подготвуваат за партнерското оценување се релевантни и за потребите за стекнување со ИСО сертификат.

### 6. Информациска безбедност

- Започнато е ажурирање на одделни делови од Политиката за информациска безбедност во согласност со ИСО 27001 и ИСО 27002.
- Подготовка на упатства, процедури и темплејти за подобрување на информациската безбедност во согласност со ИСО 27001 и ИСО 27002.
- Направена е организација/реорганизација на податоците на делените мрежни ресурси за одделени организациски структури во ДЗС.

1.10.3. Во програмата Јакнење на соработката и комуникацијата со корисниците, континуирано мерење на потребите и задоволството на корисниците и јакнење на довербата во статистиката, беа планирани следните потпрограми:

1. Натомашно развивање на кориснички ориентираните алатки на веб-страницата на ДЗС
2. Процес на понатамошно редизајнирање на статистичките публикации
3. Одржување редовна комуникација со корисниците

Реализирани се следните активности:

1. Натомашно развивање на кориснички ориентираните алатки на веб-страницата на ДЗС
  - Унапредувањето на веб-страницата се спроведува континуирано и досега се реализирани следниве активности:
    - Збогатување на базата на податоци на веб со нови податоци и вклучување на временска серија на податоци по области;
    - Редизајн на насловната веб-страница;
    - Објавени се мултидоменските публикации: Статистички годишник, Регионите во Република Македонија, Македонија во

бројки, Жените и мажите во Република Македонија, Одржлив развој;

- На веб-страницата е поставена нова алатка Веб-картографија, развиена во Државниот завод за статистика, за прикажување на статистички податоци на општинско и на територијално ниво преку динамички картографски прикази;
- На веб-страницата постојано се дополнуваат метаподатоците од статистичките истражувања кои ги спроведува ДЗС, креирани според упатствата на SDMX стандардите;
- Редовно објавување на информации за статистички продукти и активности на Заводот на социјалниот медиум Твитер;
- Од следењето на веб-страницата со Google Analytics, според последните податоци, бројот на посети за периодот јануари-август 2015 изнесува 872 524 . Во 2015 година, бројот на посети на базата на податоци на веб изнесува 55 225 (период јануари-август 2015).

## 2. Процес на понатамошно редирајнирање на статистичките публикации

- Во однос на статистичките публикации, континуирано се врши редирајн во насока на усогласување со европските стандарди за дизајн. Заводот навремено ги објавува изданијата со статистички податоци во согласност со Календарот на навременост и во новите публикации посветува особено внимание на вклучувањето на нови индикатори и податоци за споредливост со земјите од Европската унија.

## 3. Одржување на редовна комуникација со корисниците

- Во текот на 2015 година, во однос на формите за редовна комуникација со корисниците, реализирани се следниве активности:
  - Продолжува соработката со високообразовните институции како и со средните училишта;
  - Се објавуваат текстови на стручни лица од ДЗС во изданието "Информатор" на Стопанската комора на РМ;
  - Склучен Меморандум за соработка со Универзитет "Св.Климент Охридски" - Економски факултет-Прилеп;
  - Склучен Меморандум за соработка со Универзитет "Гоце Делчев" - Економски факултет - Штип;
  - На почетокот на 2015 година е спроведена Анкетата за мерење на задоволството на корисниците;
  - Прославен е јубилејот 70 години Државен завод за статистика, како и Светскиот ден на статистиката, со соодветни манифестации.

1.10.4. Во програмата Зајакнување на координацијата на националниот статистички систем, беа планирани следните потпрограми:

1. Јакнење на соработката со давателите на податоци и со носителите на збирки на податоци
2. Јакнење на соработката со овластените носители за реализација на обврските во Националниот статистички систем

Реализирани се следните активности:

1. Јакнење на соработката со давателите на податоци и со носителите на збирки на податоци

- Склучен е Меморандум за соработка со Управата за водење на матични книги и со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Склучен е Меморандум за соработка со Централен регистар;
- Склучен е Меморандум за соработка со Сојузот на стопанските комори на Република Македонија;
- Склучен е Меморандум за соработка со Сојузот на стопански комори на Северозападна Македонија;
- Склучен е Анекс на договорот со Народната банка на Република Македонија;
- Доделени се плакети за долгогодишна успешна соработка на најзначајните носители на збирки на податоци во рамките на одбележувањето на јубилејот „70 години Државен завод за статистика“.

2. Јакнење на соработката со овластените носители за реализација на обврските во Националниот статистички систем

- Државниот завод за статистика активно учествува и дава поддршка во реализацијата на проекти на другите институции.
- Државниот завод за статистика учествува на стручни состаноци организирани од другите институции од националниот статистички систем со цел заемна едукација за одделни области од статистичкиот систем.

Реализацијата на активностите во дефинираните програми беше поддржана со проектите во кои беше вклучен Заводот во текот на 2015 година, и тоа:

Повеќекориснички програми:

Во 2015 година продолжи реализацијата на Повеќекорисничката програма за статистичка соработка ИПА 2012. Во рамките на овој проект се вклучени и 15 пилот-проекти:

1. Методологија за национални сметки
2. Агромонетарни статистики
3. Годишни статистики на растителното производство
4. Статистики на добиточното производство
5. Структура на заработувачката
6. Статистики на образованието – имплементација на ISCED 2011
7. Статистики за истражување и развој
8. Статистики на животната средина
9. Краткорочни деловни статистики
10. Статистики на надворешната трговија
11. Паритет на куповната моќ
12. Хармонизиран индекс на трошоците за живот
13. Ад хок проект 1 - Анкета за користење на времето
14. Ад хок проект 2 - Структурни деловни статистики за услуги



15. Ад хок проект 3 - Подобрување на постоечкиот ИТ систем за креирање на прашалници базирано на метаподатоци и електронско прибирање на податоци
- Државниот завод за статистика потпиша договор со Евростат за Повеќекорисничката програма за статистичка соработка ИПА 2014, која ги опфаќа следниве 13 пилот-проекти:
    1. Методологија на националните сметки
    2. Европски систем на сметки - програма за трансмисија; Квартални национални сметки
    3. Статистика на државни финансии
    4. Статистика на цени -ППП
    5. Деловни статистики - профилирање
    6. Статистика на меѓународната трговија со стоки
    7. Истражување во образованието за возрасни
    8. Употреба на информатичко-комуникациски технологии од страна на домаќинства, физички лица и претпријатија
    9. Краткорочни статистики
    10. Статистика на цени - хармонизиран индекс на трошоците на животот
    11. Статистика на растителното производство
    12. Статистика на добиточното производство
    13. Ад хок - Анкета за структурата на фармите

Проектот се планира да започне во октомври 2015 година и да трае до ноември 2017.

#### Друга меѓународна соработка

Државниот завод за статистика продолжува со користење на СИДА фондовите (Шведската агенција за меѓународна соработка за развој) во рамките на СИДА регионалната соработка, а фондовите ќе бидат искористени за зајакнување на капацитетите на човечките ресурси во статистичката продукција, но, се разбира, и за натамошна хармонизација на статистиките со европските и меѓународните статистички стандарди.